

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

## НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 10

Год. XVIII

28 јули 2015 г.

примерокот е бесплатен

[www.opstinavasilevo.gov.mk](http://www.opstinavasilevo.gov.mk)

opstina\_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

29-та седница

### Совет на општина Василево

1. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2015 година на Општина Василево за период од 01.01.2015 до 30.06.2015 година (K1).....02
2. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на Општина Василево за период од 01.01.2015 до 30.06.2015 година (K2).....02
3. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на Општина Василево за период од 01.01.2015 до 30.06.2015 година (K3).....03
4. **ОДЛУКА** за давање на трајно користење на движни ствари на општина Василево добиени врз основа на Договор за давање на трајно користење на движни ствари склучени помеѓу Министерството за финансии и општина Василево.....04
5. **ОДЛУКА** за утврдување на надворешен цен во Комисијата за давање на мислење на нацрт планови на општина Василево и утврдување на надомест за истиот.....04
6. **ОДЛУКА** за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2015 година.....05

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), Градоначалникот на општина Василево го донесува следното:

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2015 година на општина Василево за период од 01.01.2015 до 30.06.2015 година (К1), што Советот на општина Василево ја донесе на седницата одржана на ден 21.07. 2015 година .

Бр.09–2667/2  
22.07.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 21.07. 2015 година донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2015 година на Општина Василево за период од 01.01.2015 до 30.06.2015 година (К1)

1. Се усвојува кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Василево за период од 01.01.2015 до 30.06.2015 (К1)
2. Составен дел на овој Заклучок е и кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Василево за период од 01.01.2015 до 30.06.2015 (К1)

3. Овој заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на „Општина Василево“

Бр.08-2667/1  
22.07.2015г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Дајанчо Ефтимов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), Градоначалникот на општина Василево го донесува следното:

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01.2015 до 30.06.2015 година (К2), што Советот на општина Василево ја донесе на седницата одржана на ден 21.07. 2015 година .

Бр.09–2668/2  
22.07.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 21.07. 2015 година донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на Општина Василево за период од 01.01.2015 до 30.06.2015 година (К2)

1. Се усвојува кварталниот извештај за доспеаните а неизмирани обврски на општина Василево за период од 01.01.2015 до 30.06.2015 (К2)
2. Составен дел на овој Заклучок е и кварталниот извештај за доспеаните а неизмирани обврски за период од 01.01.2015 до 30.06.2015 (К2)
3. Овој заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на „Општина Василево“

Бр.08-2668/1 Совет на општина Василево  
22.07.2015г. Претседател,  
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), Градоначалникот на општина Василево го донесува следното:

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01.2015 до 30.06.2015 година (К3), што Советот на општина Василево ја донесе на седницата одржана на ден 21.07. 2015 година .

Бр.09-2669/2 Општина Василево  
22.07.2015г. Градоначалник  
Василево Ванчо Стојанов с.р.

-----  
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 21.07. 2015 година донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на Општина Василево за период од 01.01.2015 до 30.06.2015 година (К3)

1. Се усвојува кварталниот извештај за за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01.2015 до 30.06.2015 (К3)
2. Составен дел на овој Заклучок е и кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето за период од 01.01.2015 до 30.06.2015 (К3)
3. Овој заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на „Општина Василево“

Бр.08-2669/1 Совет на општина Василево  
22.07.2015г. Претседател,  
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ( „Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), Градоначалникот на општина Василево го донесува следното:

## РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари на општина Василево, што советот на општина Василево ја донесе на седницата одржана на ден 21.07. 2015 година .

Бр.09–2670/2  
29.06.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 21 став 1 точка 32 од Статутот на општина Василево ( „Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 21.07. 2015 година да ја донесе следната:

## ОДЛУКА

**за давање на трајно користење на движни ствари на општина Василево добиени врз основа на Дговор за давање на трајно користење на движни ствари склучен помеѓу Министерството за финансии и општина Василево**

### Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево врши давање на трајно користење на движни ствари – 10 (десет) столови од општина Василево добиени врз основа на Дговор за давање на трајно користење на движни ствари бр.26-1525/1 од 09.06. 2015 година склучен помеѓу Министерството за финансии и општина Василево

### Член 2

Давање на трајно користење на движни ствари – 10 (десет) стола од Дговор за давање на трајно користење на движни ствари склучен помеѓу Министерството за финансии и општина Василево се врши со пренесување на сопственоста и владението и тоа на Пензионерскиот Дом во с.Ангелци.

### Член 3

Вредноста на 10 (десет) столови изнесува 0 денари, при што Пензионерскиот Дом од с.Ангелци се обврзани кон нив да се однесуваат како добри домаќини.

### Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево.

Бр.08-2670/1  
22.07.2015г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Дајанчо Ефтимов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 14 од Статутот на општина Василево ( „Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), Градоначалникот на општина Василево го донесува следното:

## РЕШЕНИЕ

### Член 1

Да се исплати паричен надомест во износ од 24.000,00 денари на лицето Иван Делев –дипломиран инженер архитект од Струмица.

### Член 2

Паричните средства да се исплатат на Иван Делев, со ЕМБГ 1607983460017 и трансакциска сметка бр. 30000706167093 Комерцијална Банка.

## Член 3

Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, што советот на општина Василево ја донесе на седницата одржана на ден 21.07. 2015 година .

Бр.09–2671/2  
22.07.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), Градоначалникот на општина Василево го донесува следното:

**РЕШЕНИЕ**

Се прогласува Одлуката за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2015 година, што Советот на општина Василево ја донесе на седницата одржана на ден 21.07. 2015 година .

Бр.09–2672/2  
22.07.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 14 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 21.07. 2015 година да ја донесе следната:

**ОДЛУКА**  
**за утврдување на надворешен член во**  
**Комисијата за давање на мислење на**  
**нацрт планови на општина Василево и**  
**утврдување на надпмест за истиот**

## Член 1

За надворешен член во Комисијата за давање на мислење на нацрт планови на општина Василево се именува лицето Иван Делев – дипломиран инженер архитект од Струмица.

За извршената работа на надворешниот член му следува 24.000,00 денари годишно сметано од 01.01. 2015 година до 31.12. 2015 година.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот на објавувањето во службен гласник на општина Василево.

Бр.08-2671/1  
22.07.2015г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Дајанчо Ефтимов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2008) и член 21 од Статут на општина Василево(сл. гласник на Општина Василево бр.04/03,08/06 и 09/10)

## О Д Л У К А

**За проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина ОПШТИНА ВАСИЛЕВО  
За 2015 година**

### Член 1

Со оваа одлука се врши проширување и измена на распоредот на средства во Буџетот на општина **ОПШТИНА ВАСИЛЕВО**  
За **2015** година на следниот начин :

Потпрограма и назив на потпрограмата Потставка и опис на потставката	Самофинан.	Дотации	Донации	Кредити
<b>Се зголемуваат приходите на следните потставки :</b>				
<b>A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА</b>				
742111 Приходи од Обединетите нации	0	0	112'000	0
	0	0	112'000	0
<b>V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ</b>				
425240 Осигурување за повреда и инвалидитет	0	0	2'000	0
425990 Други договорни услуги	0	0	110'000	0
	0	0	112'000	0

### Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина **ОПШТИНА ВАСИЛЕВО**  
и станува составен дел на Буџетот на општината за **2015** година.

Бр.08-2672/1  
22.07.2015г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Дајанчо Ефтимов с.р.